



JKP  
**КОМУНАЛЕЦ - ПРИЛЕП**

# **П Р О Г Р А М А**

**за работа за Стационар за згрижување на животни скитници  
(Шинтерска служба) – на Општина Прилеп**

**за 2020 год.**

**септември 2019**

**1. ПРИФАТИЛИШТЕ**

Во должноста со справување со проблемот со бездомните кучиња, овластен правен субјект од страна на Општина Прилеп е ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, да ги работи активностите поврзани со бездомните кучиња и нерегистрираните кучиња. За таа цел, ЈКП „Комуналец“ – Прилеп, има изградено прифатилиште за бездомни и нерегистрирани кучиња со оддалеченост од 600-650 метри од најблиските живеалишта од градот на адреса „Трајко Николоски“ бб. на самата периферија на градот Прилеп.

Прифатилиштето е изградено според пропишаните стандарди од Агенцијата за храна и ветеринарство и истото се состои од 12 индивидуални боксови одвоени едни од други на начин да се оневозможни контаминација со измет и урина од два соседни бокса. Боксовите се изградени со соодветна жичена ограда и истата е направена да не предизвикува повреди кај животните.

Прифатилиштето се состои од следните простории:

- Просторија за прием на животните;
- Просторија за прегед;
- Просторија за држење на животните;
- Просторија за карантин на животните;
- Просторија за персоналот;
- Испуст, односно простор каде кучињата слободно се движат.

Носители на дејноста се: доктор по ветеринарна медицина, двајца ветеринарни техничари и еден заловувач (сертифицирани од Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје). Според моменталниот капацитет на прифатилиштето и направените анализи, постојаните вработени ги задоволуваат потребите на Општина Прилеп.

р.бр	РАБОТНО МЕСТО	БРОЈ НА ИЗВРШИТЕЛИ
1	Доктор по ветеринарна медицина	1
2	Референт- шинтер	1
3	Заловувачи на животни	2
<b>Вкупно</b>		<b>4</b>

Ветеринарната заштита на животните се обезбедува од страна на персоналот на избраната по тендер ветеринарна установа.

**За целосно да се спроведе Програмата за работа во 2020 год. потребно е да се обезбедат финансиски средства за трошоци од бруто/ нето плата за вработените. Со оглед на тоа што ЈКП,, Комуналец,, - Прилеп, нема приходи по овој основ, потребно е Локалната самоуправа да обезбеди 1.261.137,00 ден и Новогодишна награда од 10.000,00 ден, Регрес за годишен одмор 13.000,00 ден или вкупно 92.000,00 ден**

р. бр.	Работна позиција	Извршител/ месеци	Бруто плата / месец	Вкупно годишно
1	Доктор по ветеринарна медицина	1/12	29.741,00	356.892,00
2	Референт- шинтер	1/12	29.109,00	349.308,00
3	Заловувач на животни 1	1/12	23.770,00	285.240,00
4	Заловувачи на животни 2	1/12	22.480,00	269.760,00
<b>В к у п н о :</b>				<b>1.261.137,00</b>

Табеларен приказ на бруто плата

р. бр.	Работна позиција	Извршител/ месеци	Новогодишна награда/ Регрес за год. одмор	Вкупно годишно
1	Доктор по ветеринарна медицина	1	23.000,00	23.000,00
2	Референт- шинтер	1	23.000,00	23.000,00
3	Заловувач на животни 1	1	23.000,00	23.000,00
4	Заловувачи на животни 2	1	23.000,00	23.000,00
<b>В к у п н о :</b>				<b>92.000,00</b>

Табеларен приказ на додатоци на плата

## 2. СТРУЧНА РАБОТА И РАБОТНИ ОБВРСКИ

Стационарот за згрижување на кучиња скитници врши заловување и транспорт на кучиња, медицински третман, стерилизација (овариохистеректомија и орхиектомија), еутаназија. Сите работни обврски и задачи ги извршува согласно Закон и во осработка со овластена ветеринарна установа.

- **Заловување и транспорт**

Процесот на заловување на бездомните кучиња претставува првата процедура во прифаќање на кучињата. Квалитетот на заловувањето, однесувањето на персоналот кон јавноста и особено кон заловените животни дава позитивна слика за целата активност, секако без да ги траумира животните, изложи на физичка и психолошка болка, а последователно и да не предизвика несакани реакции од лицата во непосредната околина кои се грижат за кучињата, но и случајните минувачи. Заради тоа, персоналот е соодветно обучен и сертифициран за користење на методите за хумано заловување, без предрасуди кон бездомните кучиња и да способни да контактираат со луѓето на начин кој нема да ја компромитира акцијата. Работниците ангажирани за заловување на бездомните животни се опремени со соодветна униформа и средства за лична заштита, како и опрема: соодветно возило и приколка, јамки и мрежи за заловување, корпи-кафези за транспорт, околувратници и водилки, соодветни средства и опрема за евиденција и идентификација на заловените животни.

Транспортот од местото на заловување до стационарот се врши со специјално возило опремено со соодветна опрема за сместување на животните.

Униформите и возилото се видно обележени со натпис.

- **Медицински третман**

Бездомните кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот, подложат на клинички преглед, проследен со испитување на лајшманиоза, понатаму хируршки зафат – стерилизација или кастрација, вакцинација, прочистување од внатрешни и надворешни паразити, како и чипирање, односно обележување на бездомните кучиња со ушна маркица на начин кој нема да му причинува никаква болка или траума и регистрација и идентификација. Секое животно е евидентирано во дата база на податоци во единствениот центар за идентификација и регистрација при Агенција за храна и ветеринарство.

- **Стерилизација (овариохистеректомија и орхиектомија)**

Стерилизација е најефикасна мерка која спречува неконтролирано размножување, намалување на бројот на напуштени кучиња на јавни површини и регулација на бројката на популација и прифатилишта. Исто така, воспоставува контрола и репродукција на сопствениците на кучиња, така што во наредните 3-4 години целосно би се решил овој проблем на напуштени кучиња.

Стерилизацијата на женските и кастрацијата на машките животни се врши после детален клинички преглед. Сите животни кои по мислење на ветеринарот, ги исполнуваат критериумите за операција се оперираат – стерилизираат и кастрираат.

По завршената операција, оперираните животни се сместуваат во овластената ветеринарна установа каде што е извршена операцијата каде што престојуваат во период од еден ден за машките кучиња и два-три дена за женските кучиња. Во постоперативниот период животните се сместуваат во наменските кафези, односно боксови, се врши редовно хранење и се под постојан надзор од соодветни стручни лица. Боксовите *во стационарот редовно се чистат*, се врши дезинфекција и дезинсекција, а по потреба и соодветна дератизација на целиот простор на стационарот.

- **Еутаназија**

Еутаназија е постапка при која со помош на лекарства се предизвикува лесна и безболна смрт на кучињата кај кои ветеринарен лекар констатирал неизлечлива болест, болка поради која животното пати, односно опасни кучиња кои што нанеле телесни повреди и смрт, односно агресивни кучиња.

Според оваа Програма еутаназијата се изведува на кучиња кои се позитивни на тестот за лајшманиоза, кучиња кои без причина нападнале човек и му нанеле телесни повреди и смрт, кучиња кои се затекнати во

организирана борба на животни и на тестот за социјализација е утврдено дека се агресивни, кучиња од одредени раси и нивни мелези кои заради нивните расни карактеристики можат да претставуваат опасност за луѓето и животните и кучиња кои на тестот за социјализација се прогласени за опасни.

### 3. ГОДИШНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

За во целост да се реализира Програмата за работа за 2020 год. Стационарот за згрижување на кучиња скитници прави и материјални годишни трошоци. Здравствена заштита на едно женско куче е 4851 ден. плус заловување 900 ден.

Здравствена заштита на едно машко куче е 3435 ден. плус заловување 900 ден. Кастрација на машко куче е поедноставен, полесен и побрз оперативен зафат, а со тоа и пониска цена од Стерилизација на женско куче и од тука е разликата во вкупната цена.

#### Програмата вклучува:

- Чипирање
- Тест за Лајшманиоза
- Дехелминтизација (третман против внатрешни паразити)
- Кастрација/Стерилизација
- Вакцинација против Беснило
- Ушна маркица
- Вдомување (вдомувањето не се наплаќа)

#### Со ваквата Програма се постигнува:

- намалување на бројот на скитници (бидејќи тие се вдомуваат, досега се вдомени 50% од заловените кучиња)
- спречување на размножување, лутање и агресивност
- важна алка во спречување на беснилото е масовната вакцинација против беснило
- Поттикнување на вдомување и спасување на кучиња

Во 2019 година до месец август заловени и комплетен третман е извршен на 78 машки кучиња и 62 женски кучиња. Со оглед што 2019 година беше прва година во која се врши целосен третман на кучињата и работата е во постојана евалуација за 2020 година предвидуваме да се под здравствена заштита 220 машки кучиња и 200 женски кучиња.

р. бр.	Заловени и третирани кучиња	Број на кучиња	Бруто плата / месец	Вкупно годишно
1	Здравствена заштита на машки кучиња	180	3435,00	618.300,00
2	Здравствена заштита на женски кучиња	160	4851,00	776.160,00
<b>В к у п н о :</b>				<b>1.394.460,00</b>

Табеларен приказ на трошоци за здравствена заштита

Покрај здравствената заштита која им се овозможува на заловените кучиња скитници и трошокот кој се прави кон избрана ветеринарна установа, Стационарот има годишни трошоци во потрошен материјал, ситен инвентар и храна за кучињата во прифатилиштето и на терен.

р. бр.	Трошоци за стационар	кг, литри, парче или просек	Единечна цена/месеци	Вкупно
1	Бензин	2000л. годишно	53,20	106.400,00
2	Ситен потрошен материјал(свкупно)	По потрошен просек од 2018 и просек до август 2019	/	130.000,00
3	Храна за кучиња	По потрошен просек од 2018 и просек до август 2019	/	120.000,00
4	Потрошена енергија	просек	12 x 2000,00	24.000,00
5.	Потрошена вода	просек	12 x 500,00	6.000,00
6.	Мобилни телефони	2 мобилни	12 x 420,00	5.040,00
<b>В к у п н о :</b>				<b>391.440,00</b>

### **Инвестициска програма во делот на Стационарот за третман и згрижување кучиња скитници**

За во целост да се изврши Програмата за 2020 година, со средства од Локалната самоуправа потребно е да се набави: машина за перење на боксови, комора за мрши, транспортно возило за кучина скитници со опрема за заловување.

ред. бр.	Опис на потребна опрема	Количина Вкупна вредност со ДДВ		
1	Машина за перење на боксови	1	Парче	100.000,00 ден
2	Комора за мрши	1	Парче	100.000,00 ден
3	Транспортно возило за кучина скитници со опрема за заловување	1	Парче	600.000,00 ден
<b>В к у п н о</b>				<b>800.000,00 ден</b>

### **РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**НА ПОТРЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
ЗА СТАЦИОНАР ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ НА КУЧИЊА СКИТНИЦИ  
(Основни трошоци + инвестиција)**

ред. бр.	ТРОШОЦИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ(позиција), енергија, потрошен материјал, ситен инвентар, набавка на опрема и основни средства(инвестиција)	Вкупно	[ден]
1	Вкупно потребни финансиски средства за плати	= 1.261.137,00	ден.
2	Вкупно потребни финаниски средства за Новогодишна награда и Регрес за годишен одмор	= 92.000,00	ден
3	Здравствена заштита и третман на машки и женски кучиња	= 1.394.460,00	ден
4	Ситен инвентар и потрошен материјал	= 391.440,00	ден.
<b>Вкупно трошоци за работа на Стационар 1+2+3+4:</b>		<b>3.139.037,00</b>	ден.
3	Инвестиција во основни средства и опрема	= 800.000,00	ден.
<b>В к у п н о 1+2+3+4+5 :</b>		<b>= 3.939.037,00</b>	<b>ден.</b>

Во 2020 година за непречено да функционира Стационараот за згрижување на кучиња скитници, Локалната самоуправа потребно е да обезбеди **3.139.037,00 ден.**

Додека за планираната инвестиција од **800.000,00 ден**, ЈКП „Комуналец,, - Прилеп ќе изврши набавка доколку Локалната самоуправа на Општина Прилеп, ги има, и ги одобри овие финаниски средства.

Изработил:

Лилјана П. Силјаноска  
Тања Барлакоска

Одобрил:

Даре Цветаноски

Октпмври  
Прилеп

ЈКП „Комуналец,, - Прилеп

**Ирена Станковска**  
в.д. директор